


## "БУНАРЦИК" СЕ ПОДГОТВУВА ЗА СТАРТ

Владата најавува дека многу скоро ќе го обележи официјалниот старт на слободната економска зона "Бунарцик", односно на фабриката за автомобилски делови на американската компанија "Џонсон контролс". Иако беше договорено државата да ги заврши преземените обврски со подготовките на теренот и со гасификацијата на крајот на август, за да може фабриката да почне со работа во септември, Владата не признава дека има нешто страшно во пробивањето на роковите.



"Нема да се плаќаат пенали поради доцнењето, кое не е големо", вели портпаролот на Владата, Ивица Боцевски, и додава дека сè досега тече според договореното и иако малку е пролонгиран рокот, тоа нема никакви последици за стартот на зоната. До крајот на август имаше проблем со набавката и со монтирањето на мерната станица за гас. Но, според Боцевски, таа веќе е набавена од Италија, а задолжена за нејзина монтажа е АД "Га-ма", која треба наскоро и да ја инсталира.

"Додека не се гасифицира зоната, снабденоста со гас на фабриката ќе биде преку цистерни, но тоа е привремено решение", појаснува Боцевски, бидејќи гасификацијата многу брзо ќе биде спроведена. Инаку, должината на кракот кој ќе се приклучи на главниот гасовод ќе биде околу 5 километри и тоа ќе ја чини државата околу 1,5 милион долари.

Лани во октомври, во "Бунарцик", оваа американска компанија ги стави темелите на новата фабрика за електронска, автомобилска опрема и најави дека објектот ќе биде завршен за една година. За до крајот на 2007 година беа најавени и првите 150 вработувања, од вкупно планираните 500. Летоска "Џонсон контролс" објави огласи за вработување. За првата фаза на изградбата на фабриката беше кажано дека ќе се вложат 20 милиони долари, додека вкупната вредност на инвестицијата се проценува на 150 милиони долари.



## СВЕТСКА БАНКА ЗАДОВОЛНА ОД РЕФОРМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Во рамките на годишното Собрание на Светска банка и ММФ, кое се одржува во Вашингтон, македонската делегација, која ја сочинуваат заменик-претседателот на Владата на РМ, Зоран Ставрески, министерот за финансии, Трајко Славески, и гувернерот на НБРМ, Петар Гошев, остварија серија средби со високи функционери на Светска банка, ММФ, со претставници на рејтинг агенции и владини делегации од други земји, соопшти Министерството за финансии.

На средбите, како што соопштија од Министерството за финансии, претставниците на македонската делегација ја презентирале тековната политичка и економска состојба во Македонија, со акцент на економските реформи на Владата во изминатата година.

На состанокот со извршниот директор на Светска банка, Херман Вајфелс, било истакнато дека Светска банка е задоволна од реформите кои веќе се спроведени во Македонија.

Од страна на македонската делегација била побарана зголемена поддршка во транспортниот сектор, односно инфраструктурните проекти, што е во насока на амбициозниот план на Владата за 2008 година за инвестирање во регионални и во локални патишта.



## "МАКСТИЛ" ОДБЕЛЕЖА 10 ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА

Компанијата "Макстил" одбележа 10 години постоење и го презеде приматот на челик со македонско сонце. Во наредниот период челичарницата ќе се модернизира за да се приспособи за европскиот пазар, најави менаџментот.

"Развојните амбиции на 'Макстил' од конституирањето во 1997 година до денес не запреа ни за момент, и се реализираа во континуитет преку повисоки форми на техничко-технолошко осовременување на инсталираната опрема, со цел прилагодување на конкурентниот светски пазар", изјави Александар Панов, генерален директор на "Макстил".

Со вториот инвестиционен циклус, кој е почнат со негова реализација, "Макстил" ја продолжува стратешката определба во својот производен процес да ги инкорпорира најсовремените техничко-технолошки достигнувања, со цел да го задржи високиот рејтинг на светскиот пазар.

ИСПРАТИ  
**СМС**



КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ  
**ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина: \* ПОД 075XXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Твојот добие анонимна порука со праќачот - што би сакале да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа "изненада" ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. - 18% ДДВ  
\*са гласно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА

**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС  
пора со со следниот содржина: SON [пони  
Толкувајте го побрзо од нас!

\*со празно место како во примерот